




Република Македонија

Republic of Macedonia

Месечен билтен 02. 2014

Monthly Bulletin 02. 2014



I Податоци за задолжителните пензиски фондови¹

I Mandatory pension funds data¹


Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени* / Temporary allocated **	Вкупно / Total	
31.01.2014						
НЛБз / NLBm ²	32.037	81.458	45.623	8.144	135.225	167.262
КБПз / KBPm ³	37.508	88.193	50.925	8.119	147.237	184.745
ВКУПНО / TOTAL	69.545	169.651	96.548	16.263	282.462	352.007
28.02.2014						
НЛБз / NLBm	32.033	81.566	46.232	8.387	136.185	168.218
КБПз / KBPm	37.508	88.374	51.433	8.465	148.272	185.780
ВКУПНО / TOTAL	69.541	169.940	97.665	16.852	284.457	353.998

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

** The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)
Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови се пензиските друштва

²Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје

³Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

¹Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies

²NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje

³KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond – Skopje


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметководств.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
31.01.2014	12.519,99	14.483,69	150,296306	153,467025
10.02.2014	12.625,06	14.587,13	150,856594	153,907348
20.02.2014	12.752,55	14.774,58	151,516685	154,847580
28.02.2014	12.818,47	14.849,46	151,960343	155,403479


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови

Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units




Слика 4: Структура на инвестициите на НЛБз (на 28.02.2014)

Figure 4: Structure of Investment of NLBm (as of 28.02.2014)



Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз (на 28.02.2014)

Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 28.02.2014)




II Податоци за доброволните пензиски фондови⁴II Voluntary pension funds data⁴

Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство
 Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
31.01.2014			
НЛБд / NLBv ⁵	3.890	2.492	6.382
КБПд / KBPv ⁷ 8	1.221	10.974	12.195
ВКУПНО / TOTAL	5.111	13.466	18.577
28.02.2014			
НЛБд / NLBv	3.935	2.523	6.458
КБПд / KBPv	1.228	10.979	12.207
ВКУПНО / TOTAL	5.163	13.502	18.665

Слика 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)
 Figure 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



⁴ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва

⁵ Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје

⁶ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година

⁷ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

⁸ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд започна на 21 декември 2009 година

⁴ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are pension companies

⁵ NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje

⁶ Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009

⁷ KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

⁸ Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во илјади денари) / Net assets (in thousand denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
31.01.2014	165.283,25	160.735,08	129,215758	128,931379
10.02.2014	167.022,59	163.342,58	129,667330	129,244295
20.02.2014	169.263,91	167.656,81	130,488985	130,152774
28.02.2014	170.876,22	168.826,45	130,560161	130,521945


Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 7: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets




Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units




Слика 9: Структура на инвестициите на НЛБд (на 28.02.2014)

Figure 9: Structure of Investment of NLBv (as of 28.02.2014)



Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд (на 28.02.2014)

Figure 10: Structure of Investment of KBPv (as of 28.02.2014)



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
Стив Наумов бр.100, 1000 Скопје, тел / факс (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance
Stiv Naumov 100, 1000 Skopje, tel / fax (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk